

Упатство за начинот на користење на опцијата за предефинирани темплејти при издавање на хронична терапија


Опцијата за дефинирање и користење темплејти за терапија е воведена на сугестија од корисниците, со цел да се олесни постапката и драстично да се намали времето потребно за издавање и печатење на рецептите, особено за хроничните пациенти.

Тргувајќи од фактот што кај хроничните пациенти терапијата во најголем дел секој месец се повторува, идејата е со оваа функционалност на некој начин да се автоматизира до највисок можен степен процесот на препишување и печатење на рецептите а воедно пак да биде во склад со вашечките правила на ФЗОМ и МЗ.


Поз. лист	Мин. зад.	Режим	Рецепт бр.	Ген. назив	Препорачана	Вкупно кол.	Дневна доза	Печатен
ДА	ДА	R	EY23157	ketoprofen tabl. plg. 200 mg		1	x8	<input type="checkbox"/>
ДА	ДА		BL.44942	ketoprofen tabl. plg. 150 mg		1	2	<input checked="" type="checkbox"/>
ДА	ДА		JV67002	ketoprofen tabl. plg. 150 mg		1	2	<input type="checkbox"/>
НЕ	ДА	R	YW2408!	clotrimazole crem 10 mg/1 g		1	2x1	<input checked="" type="checkbox"/>
НЕ	ДА	R	TE.66341	clotrimazole crem 10 mg/1 g		1	2x1	<input type="checkbox"/>
НЕ	ДА	R,D		CLOTRIMAZOLE krem 1%		1	2x1	<input type="checkbox"/>

Опцијата за генерирање темплејт за пациент се активира со кликање на копчето десно кое е означено со црвено на горната слика. При тоа моментално прикажаните рецепти во табелата ќе бидат вклучени во темплејтот автоматски. Напоменуваме дека за еден пациент може да се креира само еден темплејт, а овој начин за активирање се користи само кога се дефинира темплејтот. Кога темплејтот е веќе генериран, за повикување на екранот се притиска на тастерот Ins на тастатурата или на означеното копче на сликата.


По кликање на означеното копче се прикажува друг екран, каде е содржана дефиницијата на темплејтот. Во овој екран може да се изврши соодветно прилагодување на генериките кои се вклучени во темплејтот, во смисол на додавање нови, измена на режим, додавање/промена на факсимил, дијагноза итн.




Доколку сакаме да додадеме нова генерика во темплејтот, тоа може да се стори на два начина. Првиот е со двоен клик на генериката од долната табела, во која се прикажуваат сите различни претходни терапии кои пациентот ги примал.



Во случај да има потреба да се додаде нова дотогаш некористена генерика од пациентот, тогаш начинот е класичен со притискање Ф5 и избор на соодветната генерика од паѓачката листа (слика на наредна страна)



Пред да се изгенерираат рецептите од темплејтот, постои опција за евентуална селекција и исклучување на некоја од генериките од процесот на генерирање, доколку за тоа има причина (пр. Пациентот има доволно залиха од дадена терапија, па не му е потребен рецепт овој месец). По дефиниција сите генерики од темплејтот се вклучени (штиклирани во првата колона од табелата), а за исклучување од генерирањето потребно е само генериката да не биде штиклирана.



За генерирање на рецептите од темплејтот, се клика на копчето во горниот лев агол или со притискање на тастерот Ins на тастатурата.

Предефиниран шаблон од вообичаена терапија за пациент

Внеси селектирана терапија

Избор	Тип	АТЦ	Назив	Препорачана	Дневна доза
<input checked="" type="checkbox"/>	A	M01AE03002	ketoprofen tabl. plg. 150 mg		2
<input checked="" type="checkbox"/>	A	D01AC01001	clotrimazole crem 10 mg/1 g		2X1
<input checked="" type="checkbox"/>	A	D01AC01001	clotrimazole crem 10 mg/1 g		2X1

Генерирањето на рецептите од темплејтот може да се изврши со кликање на копчето горе или со притискање на Ins на тастатурата

Тип на терапија: Акутна Наркотика Хронична
 Број на месеци за препишување терапија (за хронична терапија): 1 месец

Генерички назив: M01AE03002 ketoprofen tabl. plg. 150 mg
 Препорачана терапија: []

Препишано пакување: Da scat.orig. No I(1) Дневна доза: 2

Специјалист / субспецијалист / конзивиум: []

За дијагноза: B35 []

Insert - Внеси селектирана терапија

Претходни терапии

Датум	Важност до	Бр. прегл.	Препишај	Ген.назив	Препорачана	Вкупно к	Дневна доза	Начин апли.
23.02.2018	23.02.2018	38	146900	ketoprofen tabl. plg. 150 mg		1	2	
30.05.2017	30.05.2017	12246	130109	cefuroxime tabl. 500 mg		1	2X1	
15.05.2017	15.05.2017	11125	130109	clotrimazole crem 10 mg/1 g		1	2X1	
15.05.2017	15.05.2017	11125	130109	fluconazole caps. 100 mg		1	1X1 НАУТРО ПО ЈАДЕНЈЕ	
15.05.2017	15.05.2017	11125	130109	fluconazole caps. 100 mg		1	1X1 НАУТРО ПО ЈАДЕНЈЕ	
15.05.2017	15.05.2017	11125	130109	fluconazole caps. 100 mg		1	1X1 НАУТРО ПО ЈАДЕНЈЕ	
15.05.2017	15.05.2017	11125	130109	fluconazole caps. 100 mg		1	1X1 НАУТРО ПО ЈАДЕНЈЕ	
15.05.2017	15.05.2017	11125	130109	clotrimazole crem 10 mg/1 g		1	2X1	
25.04.2016	25.04.2016	10444	130109	pantoprazole tabl. 20 mg		1	2X1 ПРЕД ЈАДЕНЈЕ	
14.08.2015	14.08.2015	19990	145327	ciprofloxacin gutt. 3 mg/1 ml		1	3x3	
14.08.2015	14.08.2015	19990	145327	amoxicillin, clavulanic acid tabl. 875 mg/125 mg		1	2x1	
09.06.2015	09.06.2015	14498	145327	clindamycin caps. 300 mg		1	3x1	

F5 - Нов, F6 - Ажурирај, F7 - Освежи, F8 - Бриши, F10 - Печати, Esc - Откажи / Излез

Со тоа рецептите се генерирани и може да се затвори екранот на темплејтот, по што апликацијата се враќа на вообичаениот екран за издавање терапија, од каде може да се испечатат рецептите.